

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС  
за запишување студенти на прв циклус студии  
на студиските програми на Факултетот за земјоделски науки и храна  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  
во учебната 2014/15 година**

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ**



**REPUBLIC OF MACEDONIA  
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" IN SKOPJE  
FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD-SKOPJE**

**Скопје, мај 2014**

Во согласност со член 110 Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Владата на РМ за бројот на студентите за запишување во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2014/2015 година, (бр. 42-3367/1 од 30 април 2014 година), Одлуката на Владата на РМ за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во РМ во прва година на државните високообразовни установи во учебната 2014/2015 година (бр. 42-3451/1 од 7 мај 2014 година) и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-297, донесена на 180. седница одржана на 18.2.2014 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС**  
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми  
на Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/15 година

**I. Број на студенти**

На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, за кои се стекнува универзитетска диплома, во учебната 2014/2015 година ќе се запишат **следниов број студенти:**

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	редовни во државна квота	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на ко-финансирање (ЕУР)	вонредни	износ на ко-финансирање за вонредни студенти(ЕУР)	вкупен број на студенти
<b>Факултет за земјоделски науки и храна</b>	<b>390</b>	<b>100/200</b>	<b>185</b>	<b>100/400</b>	<b>140</b>	<b>400</b>	<b>715</b>
▪ поледелство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
▪ градинарство и цвеќарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
▪ лозарство и винарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
▪ овоштарство со лозарство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
▪ анимална биотехнологија (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
▪ агроэкономика (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
▪ заштита на растенијата - фитомедицина (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
▪ еко-земјоделство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
▪ преработка на земјоделски производи (8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
▪ квалитет и безбедност на храна (8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
▪ дисперзирани студии по производство и преработка на тутун во Прилеп	40	100	20	100	20	400	80
▪ дисперзирани студии по винарство и лозарство во Велес							
<b>Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје</b>	<b>5771</b>		<b>3267</b>		<b>1010</b>		<b>10048</b>

**II. Услови и критериуми за запишување**

1. Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на академски и на стручни студии) на факултетите имаат кандидати кои положили државна или меѓународна матура.

Право на запишување на прв циклус студии на факултетите имаат и кандидати кои положили училишна матура или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии во првиот уписан рок не се пријават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите од претходниот став, право на упис на прв циклус студии можат да имаат и лицата кои положили училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

На прв циклус универзитетски студии од областа на уметностите може да се запише лице кое положило државна матура, меѓународна матура или училишна матура во уметничко образование.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагаале државна матура.

По исклучок, под услови кои ги утврдува факултетот, на студии можат да се запишат и лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено претходно образование успешно ќе ги завршат студиите.

2. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус студии на факултетите можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

3. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до **10%** од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Кандидатите од претходниот став се запишуваат според успехот од претходното образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите.

Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.

4. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои тие конкурираат, и тоа:

- а) студиски програми каде селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование;
- б) студиски програми каде селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите. Тоа се однесува на студиски програми со посебни специфичности.

5. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

- а) На студиските програми каде селекцијата се врши само според успехот од средното образование, кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **општиот успех по сите предмети учествува со 60%**, а успехот постигнат на **државната матура учествува со 40%**.

- a.1. На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование**, бодирањето се врши на следниов начин:

- Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

- a.2. **За кандидатите кои полагаат државна матура во учебната 2013/2014 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

**За трите екстерни предмети:**

- За кандидатите кои на државната матура полагаат екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со 20.
- За кандидатите кои на државната матура полагаат екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените од тој предмет, добиени според горната методологија, се множат со фактор 0,5.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **30 поени** за трите екстерни предмети.

**За интерниот предмет:**

- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **соодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент **1,2**.
- Оценката од интерниот предмет кој се полага на државната матура, а кој е **несоодветен** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множи со коефициент **0,8**.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени за соодветен**, односно **4 поени за несоодветен** интерен предмет.

**За проектната задача:**

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 3. **За кандидатите кои полагаат државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година** бодирањето на успехот постигнат при полагањето на државната матура носи најмногу **40 поени** и се врши на следниов начин:

**За двата екстерни предмета:**

- За кандидатите кои на државната матура полагаат екстерен предмет кој е **соодветен** за студиската програма на која конкурираат, кон оценката од секој екстерен предмет се додава перцентилниот ранг на кандидатот за соодветниот предмет поделен со 20.

- За кандидатите кои на државната матура полагаат екстерен предмет кој е **несоодветен** за студиската програма на која конкурираат, поените за тој предмет се множат со фактор 0,5. По оваа основа можат да се добијат најмногу **20 поени** за двата екстерни предмета.

**За двата интерни предмета:**

- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се **соодветни** за студиската програма на која кандидатот конкурира, се множат со коефициент 1,6.
- Оценките од секој од интерните предмети кои се полагаат на државната матура, а кои се **несоодветни** за студиската програма на која кандидатот конкурира се множат со коефициент 1.

Вака добиените производи се собираат.

По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени**.

**За проектната задача:**

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 4. **За кандидатите кои полагаат училишна матура или завршен испит** по завршено средно образование со четиригодишно траење, бодирањето на успехот постигнат при полагањето носи најмногу **20 поени** и се врши на следниов начин:
- Оценките од предметите кои се полагаат на училишната матура односно завршниот испит се множат со коефициент 1,6. Добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени**.

Оценката добиена на проектната задача се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

- a. 5. **За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година** и не полагаат државна матура, освен пресметувањето на бодовите од точка 5.a.1, се пресметуваат и најмногу 40 поени од предметите кои се значајни за студиската програма, и тоа: збирот од оценките од секој од двата предмета значајни за студиската програма (Прилог 3) се дели со бројот на оценките (независно во колку години предметот се слушал во средното образование) и вака добиениот среден успех, за секој предмет одделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени за еден предмет, односно вкупно **40 поени** за двата предмета.

- б) На студиските програми со посебни специфичности (**на Архитектонскиот факултет, Факултетот за драмски уметности, Факултетот за ликовни уметности и Факултетот за музичка уметност**), селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите**. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

- **На Архитектонскиот факултет** кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **успехот од средното образование** учествува со **60%**, а успехот постигнат **на тестот за склоност за студирање архитектура** учествува со **40%**.

**Пресметката на бодовите од успехот во средното образование** се врши на следниов начин: бодовите од успехот од средното образование се добиваат согласно точките 5.a.1 и 5.a.2 од Конкурсот. Вкупниот добиен збир се множи со коефициент 0,6. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

**Пресметката на бодовите од проверката на знаењата и умењата на кандидатите** се врши на следниов начин: вреднувањето на успехот од **тестот за склоност за студирање архитектура** се врши со бодување од **0 до 40** поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку **15** поени. Кандидатите имаат право на увид во тестовите.

- **На уметничките факултети (Факултет за драмски уметности, Факултет за ликовни уметности и Факултет за музичка уметност)**, кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **успехот од средното образование** учествува со **40%**, а успехот постигнат **со проверка на знаењата и умењата на кандидатите** учествува со **60%**.

**Пресметката на бодовите од успехот во средното образование** се врши на следниов начин: бодовите од успехот од средното образование **за кандидатите кои полагаат државна матура** се добиваат согласно точките 5.a.1 и 5.a.2 од Конкурсот. За кандидатите со завршена училишна матура вкупниот добиен збир на оцени од предметите полагаани на училишната матура се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу **40 поени**.

**Пресметката на бодовите од проверката на знаењата и умењата на кандидатите** се врши на следниов начин: вреднувањето на успехот од **проверката на знаењата и умењата на кандидатите** се врши со бодување од **0 до 60** поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку **10** поени. Кандидатите имаат право на увид во тестовите.

- в) На **Педагошкиот** и на **Природно-математичкиот факултет** (наставни студиски програми) се врши претселекција на кандидатите по пат на интервју, која не се бодира. Кандидатите се рангираат согласно точките 5.a.1 и 5.a.2 од Конкурсот.

### III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет на факултетот формира Конкурсна комисија, а Архитектонскиот факултет и факултетите од областа на уметностите формираат и комисији за проверка на знаењата и умењата.
2. За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира Универзитетска конкурсна комисија. Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на факултетите, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување. Универзитетската конкурсна комисија донесува Упатство за реализација на Конкурсот.
3. Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсните комисији на одделните факултети.
4. Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од средното образование (среден успех), и резултатите од проверката на знаењата и умењата, на студиските програми каде што таа се спроведува.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите, и се упатува до деканатската управа на факултетот. Решението на управата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, конкурсната комисија на соодветниот факултет објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

Решението на конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа), факултетот истовремено го доставува до Ректоратот на Универзитетот.

5. Факултетите на кои по завршувањето на првиот уписан рок ќе останат непополнети места, вршат запишување во втор и во трет уписан рок.

### IV. Запишување студенти во државна квота

1. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од **200 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ.

Надоместокот за студирање на студентите од претходниот став, за секоја студиска програма одделно, е составен дел на овој Конкурс. Плаќањето на надоместокот се врши во две еднакви рати.

Надоместокот од став 1 на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

2. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати), факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш факултетите овие кандидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.
3. Припадниците на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), во учебната 2014/2015, ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање партиципација, односно кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на соодветната студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.
4. Високообразовната установа нема да наплатува партиципација за:
  - деца без родители,
  - лица од прв и втор степен на инвалидност,
  - воени инвалиди и
  - лица растени во домови за напуштени деца.Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

### V. Запишување студенти со кофинансирање на студиите

1. На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.
3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

#### **VI. Запишување вонредни студенти**

1. На одделни студиски програми на факултетите, како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и се вработени, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест, која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат образец M1/M2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините наведени во точка 1 став 2 (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

#### **VII. Кандидати со завршено средно образование во странство**

##### **а) Странски државјани**

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, а нивниот број може да изнесува најмногу до **20%** од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање) утврден на ниво на студиската програма.  
За одделни факултети, односно студиски програми се утврдени квоти за запишување странски државјани и нивниот број е даден во Прилог 4 од Конкурсот.

2. Школарината за странските државјани во учебната 2014/2015 година е дадена во Прилог 4.

3. Селекцијата на кандидатите се врши според соодветноста на претходно завршеното средно образование во однос на студиската програма за која се пријавуваат и според успехот од средното образование.

Селекцијата на кандидатите кои се пријавуваат за студирање на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите, се врши со проверка на знаењата и умењата (II/5.6).

4. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно студиска програма сакаат да студираат, дали се стипендисти на својата влада или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, заверен превод на изводот од матичната книга на родените и уверение за здравствената состојба (издадена од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

5. При пријавувањето, кандидатите странски државјани поднесуваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

6. Странските државјани – студенти на Универзитетот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

7. За кандидатите странски државјани кои немаат познавања на македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик.

Подготвителната настава се организира во траење од по три месеци интензивен курс во зимскиот и во летниот семестар и се реализира според посебна програма изготвена за таа цел.

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите - слушатели.

По успешно завршување на подготвителната настава и полагање на завршниот тест, кандидатите добиваат сертификат за успешно положен тест по македонски јазик како странски јазик издаден од Центарот за тестирање и сертификарање на македонскиот јазик како странски/втор јазик (ЦЕТИС МАК) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, со што стекнуваат право за пријавување за запишување на Универзитетот во наредната учебна, 2015/2016 година.

Детални информации за полагањето на тестот по македонски јазик како странски јазик, како и за пријавувањето и потребните документи за следење на подготвителната настава за изучување на македонскиот јазик (пријавен лист, уплата на надоместоци, жиро-сметка, и др.) ќе бидат содржани во посебно соопштение објавено од ЦЕТИС МАК при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. Соопштението ќе биде достапно и на интернет-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје [www.ukim.edu.mk](http://www.ukim.edu.mk).

#### **б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство**

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите.

Селекцијата на кандидатите од точка 1, на Архитектонскиот факултет и на факултетите од областа на уметностите се врши со проверка на знаењата и умеењата (II/5.6).

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од студиската програма изнесува **денарска противвредност од 400 евра** за една учебна година (како за кандидатите од глава V).

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесуваат и нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршено во странство.

#### **VIII. Кандидати со завршена меѓународна матура и кандидати од приватните средни училишта во РМ**

1. Кандидатите со завршена меѓународна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија. За овие кандидати бодовите од вкупниот успех од средното образование се добиваат согласно точката 5.а.1 од Конкурсот. Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените поени се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36 поени**. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40 поени**.
2. Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што се полага државна матура се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија согласно точката 5.а.1 од Конкурсот.
3. Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што не се полага државна матура се запишуваат надвор од квотата, со кофинансирање на студиите, но најмногу до 10% од државната квота.

***Сите кандидати од глава VII точка а и точка б.1. се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во роковите утврдени со Конкурсот. Кандидатите од глава VII точка б.2. и глава VIII се пријавуваат на соодветниот факултет.***

#### **IX. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ**

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, на високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2014/2015 година дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од **10%** од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.
2. На високообразовните установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

3. Процентот на студентите - припадници на овие заедници, заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

**X. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умења и запишување**

**1. Рокови за кандидатите кои се рангираат само според успехот од средното образование**

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	<b>14 и 15.8.2014</b>	<b>3.9.2014</b>	<b>16.9.2014</b>
Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа)	<b>19.8.2014</b>	<b>4.9.2014</b>	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	<b>21.8.2014</b>	<b>9.9.2014</b>	
Запишување на кандидатите	<b>25.8. и 26.8.2014</b>	<b>11 и 12.9.2014</b>	<b>22.9.2014</b>

**2. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умења**

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	<b>14 и 15.8.2014</b>	<b>3.9.2014</b>	<b>16.9.2014</b>
Проверка на знаења и умења	<b>18.8.2014</b>	<b>4.9.2014</b>	
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од проверката на знаењата и умењата и успехот од средно образование	<b>22.8.2014</b>	<b>10.9.2014</b>	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	<b>26.8.2014</b>	<b>12.9.2014</b>	
Запишување на кандидатите	<b>27.8. и 29.08. 2014</b>	<b>15.9.2014</b>	<b>22.9.2014</b>

**Забелешка:**

По реализацијата на првиот уписан рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави дополнителен конкурс за запишување во вториот уписан рок во учебната 2014/2015 година.



## XI. Документи за пријавување и запишување

**Пред пријавувањето** во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување
2. електронска пријава
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. потврда за уплата:
  - 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата, односно
  - 500 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по еден предмет
  - 1000 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои се врши проверка на знаењата и умеењата по повеќе предмети

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава VI, точка 3.

**Забелешка: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, се препорачува кандидатите претходно да направат преписи од документите за свои потреби.**

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, **со назнака ИКСА на УКИМ, \_\_\_\_\_ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма)**, на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

\* \* \*

Составен дел на Конкурсот се:

**Прилог 1 - Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат државна матура во учебната 2013/2014 година**

**Прилог 2 - Листа на екстерни предмети и интерни предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаат државна матура во заклучно со учебната 2012/2013 година**

**Прилог 3 - Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/08 година и не полагаат државна матура**

**Прилог 4 - Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2014/2015 година**

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>

Издадокот од Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.fznh.ukim.edu.mk>

**Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура во учебната 2013/2014 година**

1. За сите кандидати **задолжителен екстерен испит** е предметот: **македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.**
2. **Прв изборен екстерен испит** за кандидатите со гимназиско образование и со средно стручно образование е предметот: **математика или странски јазик**, а за кандидатите со средно уметничко образование е: **странски јазик или естетика/филозофија.**
3. Во прегледот се дадени **вториот изборен екстерен предмет** и **интерниот предмет**, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

факултет	втор изборен екстерен предмет *	изборен интерен предмет
Факултет за земјоделски науки и храна	<p><b>за гимназија:</b> странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, филозофија</p> <p><b>за средно стручно образование:</b> странски јазик, математика, хемија, физика, биологија, историја, бизнис</p> <p><b>за средно уметничко образование:</b> странски јазик, естетика, филозофија или историја</p>	без ограничување

\* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се избераат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.

**Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура во заклучно со учебната 2012/2013 година**

1. **ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.**
2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Факултет за земјоделски науки и храна	за сите студиски програми	математика (основно ниво) или странски јазик	<p><b>за гимназија:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ хемија</li> <li>▪ биологија</li> <li>▪ информатика</li> <li>▪ физика</li> <li>▪ странски јазик (ако не е избран како екстерен предмет)</li> <li>▪ географија</li> </ul> <p><b>за средно стручно образование:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ еден предмет по избор од листата со општообразовни предмети</li> <li>▪ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</li> </ul>

Прилог 3

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/08 година и не полагале државна матура

студиска програма	прв предмет	втор предмет
<b>Факултет за земјоделски науки и храна</b>		
агроекономика	биологија	математика
за сите останати студиски програми	хемија	биологија

Прилог 4

Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2014/2015 година

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	број на студенти	износ на годишна школарина (ЕУР)
<b>Факултет за земјоделски науки и храна</b>	<b>116</b>	<b>2000</b>
▪ полделство (8 семестри)	9	2000
▪ градинарство и цвеќарство (8 семестри)	11	2000
▪ лозарство и винарство (8 семестри)	11	2000
▪ овоштарство со лозарство (8 семестри)	9	2000
▪ анимална биотехнологија (8 семестри)	11	2000
▪ агроекономика (8 семестри)	15	2000
▪ заштита на растенијата - фитомедицина (8 семестри)	9	2000
▪ еко-земјоделство (8 семестри)	11	2000
▪ преработка на земјоделски производи (8 семестри)	15	2000
▪ квалитет и безбедност на храна (8 семестри)	15	2000

**Забелешка:**

На факултетите, односно студиските програми, кои не се содржани во табелата, странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, најмногу до **20%** од вкупниот број редовни студенти (во државна квота и со кофинансирање) утврден на ниво на студиската програма, а школарината за студирање изнесува **2000** евра годишно.